

**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ**



ИЗВАДОК ОД КОНКУРС

**за запишување студенти на втор циклус
студии на студиските програми на Факултетот
за земјоделски науки и храна - Скопје
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
во учебната 2022/2023 година**

Скопје, 2022 година

Во согласност со член 149 од Законот за високото образование (Сл. Весник на РМ бр. 82 од 08.05.2018), чл. 208, став 1, алинеја 2 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (Универзитетски гласник, бр. 425 од 28.6.2019), Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр 02-275/5, донесена на 268. седница одржана на 21.2.2022 година, Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр 02-695/50, донесена на 272. седница одржана на 16.6.2022 година и Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи бр. 41-4894/1 од 14.6.2022 г., (Сл. весник бр. 139 од 2022 г.), Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува

КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година

I. Број на студенти

На Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на втор циклус студии во учебната 2022/2023 година може да се запишат следниов број студенти:

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Број на студенти	Траење на студиите во семестри	Школарина (во евра)
ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА (Ул. „16-та Македонска бригада“ бр. 3)	180	2/4	1500/2500
Растителна биотехнологија	32	2/4	1500/2500
Поледелство			
Преработка на поледелски култури			
Градинарство и цвеќарство			
Овоштарство			
Лозарско производство			
Винарско производство			
Производство на алкохолни пијалоци			
Генетика и селекција на растенијата			
Хортикултура во заштитени простори			
Органско растително производство			
Анимална биотехнологија	30	2/4	1500/2500
Генетика и селекција во анимално производство			
Исхрана на животни			
Менаџмент на здравје и благосостојба на животните			
Говедарство			
Овчарство			
Козарство			
Свињарство			
Живинарство			
Рибарство			
Пчеларство			
Преработка на земјоделски производи од анимално потекло	16	2/4	1500/2500
Млеко и млечни производи			
Месо и производи од месо			
Нутриционизам			
Агроекономика и рурален развој	20	2/4	1500/2500
Менаџмент на природните ресурси и животната средина	24	2/4	1500/2500
Педологија			
Екологија			
Извори на загадувањето во земјоделството			
Агрохемија			
Мелиорации и ерозија во земјоделството			
Наводнување			
Квалитет и безбедност на храна	32	2/4	1500/2500

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Број на студенти	Траење на студиите во семестри	Школарина (во евра)
Микробиологија			
Квалитет и безбедност на храна			
Етноботаника			
Преработка на овошје и зеленчук			
Хемиски опасности во храна			
Контрола и безбедност на храна од анимално потекло			
Фитомедицина	16	2/4	1500/2500
Ентомологија		2	
Фитопатологија		2	
Хербологија		2	
Фитомедицина		2/4	
Механизација	10	2/4	1500/2500
Механизација на растително производство			
Механизација на сточарско производство			

II. Право на конкурирање

- Право на конкурирање имаат кандидати што го исполнуваат општиот услов да завршиле прв циклус студии на соодветни или сродни студии и кои исполнуваат други услови предвидени со студиските програми за организирање втор циклус студии на соодветниот факултет, односно научен институт.

III. Документи за пријавување и запишување

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат **треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот.**

Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето на кандидатите се врши електронски, со испраќање на електронска пошта (e-mail) на една од електронските адреси кои факултетите ќе ги објават за пријавување на кандидатите.

Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување.

Во прилог на пријавата, треба да се прикачат (во Attach File) скенирани следниве документи:

- пријавен лист за запишување;
- електронска пријава (од www.upisi.ukim.mk);
- оригинален документ за завршен прв циклус студии (диплома или уверение);
- куса биографија (CV);
- потврда за активно познавање странски јазик;
- потврда за уплатена административната такса во износ од 50,00 денари (**Образец ПП 50:** Назив на примачот: Трезорска сметка-Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; Тансакциска сметка 100-0000000-630-95; Уплатна сметка 840-XXX-03161; Конто 722313 00);
- препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);
- список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат);
- документи за евентуални награди, признанија и други документи.

Кандидатите задолжително ќе добијат автоматска потврда дека електронската пошта е примена и дека пријавата е уредно поднесена.

Единиците на своите огласни табли ќе ги објават роковите во кои кандидатите ќе треба да ги поднесат оригиналните документи за пријавување и за запишување

При **запишувањето**, примените кандидати поднесуваат:

- Индекс и пријавни листови
- Две фотографии (3,5x4,5)

IV. Рокови за пријавување и запишување

	Прв рок	Втор рок*
Пријавување на кандидатите	од 19. до 27.9.2022	од 7. до 17.2.2023
Запишување на кандидатите	3 и 4.10.2021	од 21. до 23.2.2023

Втор уписен рок ќе се спроведе на единиците, односно на студиските програми за кои не се пополнети конкурсните квоти и на кои постојат услови за отпочнување и изведување на наставата во летниот семестар.

По реализацијата на првиот уписен рок, за непополнетите места на единиците, односно студиските програми, Универзитетот, на својата интернет страница, ќе објави број на слободни места за запишување во вториот уписен рок во учебната 2022/2023 година.

ЗАБЕЛЕШКИ:

- Во вкупниот износ е вклучена и одбраната на магистерскиот труд.
- На кандидатите им е дадена можност на факултетите/институтите со поголем број студиски програми, освен за првиот избор на студиската програма за којашто конкурираат, да можат да изберат уште една или повеќе студиски програми, односно да се определат и за втора, трета итн. студиска програма, доколку не успеат да бидат на ранг-листата на примени кандидати на првоизбраната студиска програма.
- Детални информации за условите за запишување и студирање на секоја од објавените студиски програми, потребната документација, организацијата и временскиот распоред на студиите, заинтересираните кандидати може да ги добијат на соодветните факултети, односно научни институти - носители на студиските програми.

Конкурсот е објавен на интернет-страницата:
<http://www.ukim.edu.mk>